

HYUNDAI i30 | ЦЕНОВНИК



Важи од 16.01.2018

МОДЕЛ	ПАКЕТ НА ОПРЕМА	Работна зафатнина (ccm)	Сила на мотор (kw/ks)	Редовна цена во денари	Редовна цена во евра	Акциска цена во евра
i30 1.4 MPI	COMFORT	1.368	73,3 /100	1.085.000	17.500	14.500
i30 1.4 MPI	ELEGANCE	1.368	73,3 /100	1.162.500	18.750	-
i30 1.4 MPI	PREMIUM	1.368	73,3 /100	1.289.600	20.800	-

COMFORT:

- ABS (Anti Lock Brake System) – Систем против блокирање на тркалата при сопирање
- AEB (City & Urban mode) – Систем за препознавање на пречки на патот и автономно сопирање
- ESP – Електронска контрола за стабилност на возилото
- HAC (Hill Assist Control) – Систем за помош при искачување нагорнина
- LKAS (Lane Keeping Assist System) – Систем за помош при менување сообраќајна лента
- FCWS (Front Collision Warning System) – Систем за предупредување за можен удар од напред
- DAA (Driver Attention Alert) – Систем за предупредување на возачот за замор
- HBA (High Beam Assist) – Автоматско вклучување на долги светла
- Воздушни перничича за возачот и совозачот
- Странични воздушни перничича и воздушна завеси
- Звучен сигнал за незаврзан појас
- ISO FIX за детско седиште
- Start & Stop систем
- Систем за контрола на притисок во пневматичи
- Мануелен клима уред
- Темпомат со ограничување на брзината (Auto Cruise Control)
- Централна далечинска брва со аларм
- Управувач подесив по висина и длабина
- Мануелно подесување на возачко седиште
- Централен наслон за раце (напред)
- Радио + RDS со интегриран LCD монитор + 4 звучници
- Радио контроли на управувачот
- AUX + USB + Bluetooth
- Патен компјутер
- 3.5" LCD екран на патен компјутер + rheostat
- Индикатор за ниско ниво на течност за стакла
- Дигитален часовник
- Кожен пакет (управувач и менувач)
- Наслони за глава подесиви по висина
- Преклопливи задни седишта (60:40)
- Електрика на предни стакла + автоматско спуштање на стакла на возачката врата
- Внатрешни кваки во црна боја
- Внатрешно осветлување со оддел за очила
- Внатрешно осветлување во вториот ред
- Заштитник од сонце со огледало (кај возач и совозач)
- Држач за чаши во средишната конзола
- Осветлен багажен простор
- Помошна опрема за поправка на пневматик
- Покривка за багажен простор
- Тонирани стакла
- LED дневни и позициони светла
- Предни светла за свиоци
- Заден бришач
- Заден спојлер со интегрирано високо-поставено LED стоп светло
- Задни светла за магла
- Хромирана предна маска со решетка во црна боја
- Браници во боја на каросерија
- Надворешни кваки во боја на каросерија
- Надворешни ретровизори во боја на каросерија, електрично подесиви, со греачи, рачно преклопливи
- Интегрирани показатели на правец во надворешните трепкачи
- 15" челични фелни
- Раткапни во полна величина 15"

ELEGANCE: опрема COMFORT, плус

- STOP & GO Систем
- 15" Алуминиумски фелни
- Халогенски светла со систем за закосување во кривини (STATIC BENDING)
- LED Дневни светла
- LED Позициони светла
- Магленки (напред)
- Склопливи ретровизори
- Затемнето ветробраново стакло
- Затемнето задно стакло
- Лумбална поддршка на возачко седиште
- Носачи за скии
- Осветлување позади во кабина
- Електрика на прозорци (назад)
- Сјајни хромирани кваки внатре
- Мрежа во багажен простор
- Smart key
- RADIO + RDS + DAB + INT. 5.0" LCD екран
- Паркинг сензори (напред и позади)
- Камера за паркирање
- Изоациона облога на хауба
- WIRELESS полнач
- Калници (напред и позади)

PREMIUM: опрема ELEGANCE, плус

- 16" Алуминиумски фелни
- Резервна алуминиумска гума во стандардна големина
- Двојни предни LED светла со систем за закосување во кривини (STATIC BENDING)
- Задни LED светла
- Мало светло под ретровизор
- Хромирана предна маска со црн отсјај
- Хромирани кваки (надвор и внатре)
- Кожа/штоф на седишта
- Лизгачки потпирач за рака во централен дел
- Навигација 8" + RDS + DAB + SD CARD
- BLUETOOTH со VOICE RECOGNITION
- Контролна табла + 4.2" LCD екран
- Сензор за дожд
- Автоматски клима уред
- Систем за одмаглување

* Доплата за металик боја 300 евра.

* Системите LKAS, FCWS, DAA, важат само за 1.4 MPI COMFORT пакетот.

Напомена:

Кореа Ауто Трејд го задржува комплетното право за промена на наведените цени во ценовникот без претходна најава. Производителот – продавачот го задржува правото на промена на наведената дополнителна опрема, како и перформанси на возилото, и тоа без претходна најава. Плаќањето се врши во денарска противвредност по курс б2 за 1 евра, до евентуална промена на курсот.